

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 51

Год. LXIV

Среда, 16 април 2008

Цена на овој број е 220 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
842. Одлука за престанување на важење на Одлуката за ограничување на извоз на мрк јаглен и лигнит агломериран или неагломериран освен гагат.....	2	850. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Бањичко поле“ - с. Г. Бањица, општина Гостивар.....	7
843. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	2	851. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Долно Седларце“ – Брвеница - с. Долно Седларце, општина Брвеница.....	7
844. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Шарски води“ - с. Дебреше, општина Гостивар.....	3	852. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Дисан - Тремник“ - с. Долни Дисан, општина Неготино.....	8
845. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Ст-Фа-Са“ - с. Стримница, општина Желино.....	3	853. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Гоце Делчев“ - Кавадарци, општина Кавадарци.....	8
846. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Балванско поле“ - с. Долни Балван, општина Карбинци.....	4	854. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Криволак“ - с. Криволак, општина Неготино.....	8
847. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Мустафино“ - с. Мустафино, општина Свети Николе.....	4	855. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Ерцелија“ - с. Ерцелија, општина Свети Николе.....	9
848. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “ПС Милетино - Челопек“ - с. Милетино, општина Брвеница.....	5	856. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Виница, Јакимово, Лески“ - Виница, општина Виница.....	9
849. Одлука за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Дренска Река“ - с. Дрен, општина Демир Капија.....	6		

	Стр.		Стр.
857.		866.	
<b>Одлука</b> за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Сопот - Рибарци“ - с. Сопот, општина Кавадарци.....	10	<b>Одлука</b> за престанок и давање на користење недвижна ствар.....	14
858.		867.	
<b>Одлука</b> за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Софра“ - Тетово, општина Тетово.....	10	<b>Решение</b> за именување на членови на Работната група за децентрализација.....	14
859.		868.	
<b>Одлука</b> за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Љубаш 1“ - с. Манастирец, општина Росоман.....	11	<b>Решение</b> за именување на стратешки координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	15
860.		869.	
<b>Одлука</b> за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Љубаш 2“ - с. Манастирец, општина Росоман.....	11	<b>Решение</b> за именување на Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	15
861.		870.	
<b>Одлука</b> за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Калдрма“ - Неготино, општина Неготино.....	12	<b>Решение</b> за именување на раководител на Оперативната структура надлежна за имплементирање на првите четири компоненти од ИПА во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	16
862.		871.	
<b>Одлука</b> за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Видовиште“ - с. Видовиште, општина Зрновце.....	12	<b>Решение</b> за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	16
863.		872.	
<b>Одлука</b> за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Хрватска.....	12	<b>Деловник</b> за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	16
864.		873.	
<b>Одлука</b> за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Хрватска.....	13	<b>Статут</b> на Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи АГРИ ЛЕНД АД Скопје.....	17
865.		874.	
<b>Одлука</b> за овластување за изградба на објект - комбинирана гасна електрана - топлана “Енергетика“.....	13	<b>Одлука</b> за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	21
		875.	
		<b>Одлука</b> на Советот за радиодифузија на Република Македонија.....	22
		<b>Огласен дел</b> .....	1-88

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**842.** Врз основа на член 30 став 1 алинеја 3 од Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06 и 63/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.04.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗ НА МРК ЈАГЛЕН И ЛИГНИТ АГЛОМЕРИРАН ИЛИ НЕАГЛОМЕРИРАН ОСВЕН ГАГАТ

##### Член 1

Одлуката за ограничување на извоз на мрк јаглен и лигнит агломериран или неагломериран освен гагат (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/08), престанува да важи.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2343/1  
15 април 2008 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

#### **843.**

Врз основа на член 30, став 1, алинеја 4 од Законот за трговијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06 и 63/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

##### Член 1

На претпријатијата и други правни и физички лица кои вршат промет на нафтени деривати, се забранува да вршат промет на масла за горење: Екстра лесно масло за домаќинство со содржина на сулфур до 0,3% (m/m) и Екстра лесно масло за домаќинство – 1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на бензиските станици за временскиот период од 15 април 2008 година до 15 октомври 2008 година.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1930/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

844.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "ШАРСКИ ВОДИ"- С. ДЕБРЕШЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР**

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Шарски води" од с. Дебреше, општина Гостивар, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со зафаќање на вода од главниот канал на ХМС "Гостиварско Поле" и која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за наводнување на земјоделско земјиште од 615,70ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- едно зафатно место (водозафат) од Главниот канал на ХМС "Гостиварско Поле";
- "Горен канал", по должина делумно земјен, делумно бетонизиран, тип трапезен, должина 7000м и со капацитет од 1.000л/сек;
- "Среден канал", по должина 50% земјен, 50% бетонизиран, тип трапезен, должина 4.400м и со капацитет од 1000л/сек;
- канал "Вори Зибес", земјен, тип трапезен, должина 400м и со капацитет од 80л/сек;
- канал "Чаталски пат", земјен, тип трапезен, должина 3000м и со капацитет од 60л/сек;
- канал "Пазарски пат", земјен, тип трапезен, должина 1400м и со капацитет од 50л/сек;
- канал "Папраде", земјен, тип трапезен, должина 600м и со капацитет од 60л/сек;
- канал "Селска бразда", земјен, тип трапезен, должина 4800м<sup>2</sup> и со капацитет од 60л/сек;
- канал "Лапни Мушица", земјен, тип трапезен, должина 1000м и со капацитет од 60л/сек;
- канал "Калапетроец", земјен, тип трапезен, должина 500м и со капацитет од 45л/сек;
- канал "Селски јаз", земјен, тип трапезен, должина 1060м и со капацитет од 50л/сек;
- канал "Селска бразда", земјен, тип трапезен, должина 140м и со капацитет од 60л/сек;
- канал "Рупиште", земјен, тип трапезен, должина 1970м и со капацитет од 50л/сек;
- канал "Река Каваклија", земјен, тип трапезен, должина 2712м и со капацитет од 70л/сек; и
- придружна опрема за каналите: три табласти затворачи со димензии од 50x100см.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1940/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

845.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА "СТ-ФА-СА" - С. СТРИМНИЦА, ОПШТИНА ЖЕЛИНО**

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "Ст-Фа-Са" од с. Стримница, општина Желино, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со пет зафатни места за снабдување со вода (водозафати) од Магистралниот канал "Радиовце - Бистрица" на ХМС "Полог" и која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за наводнување на површина на земјоделско земјиште од 640ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- главен канал 1 (ГК - 1), азбестцементен (АСС) цевковод, должина од 3880м со профил (дијаметар) на цевките од Ф- 400 до Ф - 200 и капацитет на проток на количина - литри на вода од 120л/с;
- главен канал 2 (ГК - 2), азбестцементен (АСС) цевковод, должина од 4200м со профил (дијаметар) на цевките од Ф- 400 до Ф - 200 и капацитет на проток на количина - литри на вода од 120л/с;
- главен канал 3 (ГК - 3), тип трапезен канал, димензии 40/50/80см, земјен во должина од 1500м, бетонски во должина од 250м и со капацитет од 100л/с;
- главен канал 4 (ГК - 4), тип трапезен канал, димензии 40/50/80см, земјен во должина од 700м, и со капацитет од 80л/с;
- главен канал 5 (ГК - 5), тип трапезен канал, димензии 40/50/80см, земјен во должина од 1500м, бетонски во должина од 3500м и со капацитет од 60л/с;
- главен канал 6 (ГК - 6), тип трапезен канал, димензии 40/40/80см, земјен во должина од 2500м, и со капацитет од 100л/с;
- разводна каналска мрежа: (1) земјени трапезни канали, должина 570м<sup>2</sup> и со профил од 40/50/80см; (2) бетонски трапезни канали, должина 1100м, димензии - профили од 40/40/80см.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1941/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

846.

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „БАЛВАНСКО ПОЛЕ“ – С. ДОЛНИ БАЛВАН, ОПШТИНА КАРБИНЦИ**

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Балванско поле“ од с. Долни Балван, општина Карбинци, се пренесува на користење и управување инфраструктурата за наводнување – дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување и одводнување и разводна мрежа за наводнување со зафаќање вода од Десниот магистрален канал (ДМК) на Хидромелиоративниот систем „Брегалница“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како проектирана површина на земјоделското земјиште од 1170 ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта и тоа:

- три зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG), ZG – 15 а и ZG – 16 и ZG-17, за зафаќање на вода за наводнување од десниот магистрален канал (ДМК) за Хидромелиоративниот систем „Брегалница“;

- три групни канали (GK), (1) GK – 15а, цевковод од азбест – цементни цевки (AC) со должина од 3.095 м. и со дијаметар (профил) на цевките Ф-250; и (2) GK-16, цевковод од азбест – цементни цевки (AC) со должина од 2.064 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-400; и (3) GK – 17, цевковод од азбест – цементни цевки (AC) со должина од 6.785 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-250;

- разводна и делнична мрежа за наводнување: (1) мрежа од цевководи од азбест – цементни цевки (AC), на GK-15а, со должина од 5.390 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-150, 10 затворачи, 72 хидранти и шест изливни места; (2) мрежа од цевководи од азбест – цементни цевки (AC), на GK -16, со должина од 33.670 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-400 до Ф-150, 48 затворачи, 189 хидранти и 27 изливни места; (3) мрежа од цевководи од азбест – цементни цевки (AC), на GK-17, со должина од 13.361 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 до Ф-150, 25 затворачи, 139 хидранти и 16 изливни места; и (4) мрежа од цевководи од азбест – цементни цевки (AC), на делничниот канал (DK), DK-2/1 од главниот канал од GK – 15 со должина од 2.900 м. со дијаметар (профил) на цевките од Ф-400 и со 10 затворачи; и

- земјени канали за наводнување со должина од 4.850 м. и земјани канали за одводнување со должина од 11.678 м.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решенија ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1942/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

847.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „МУСТАФИНО“ – С. МУСТАФИНО, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Мустафино“ од с. Мустафино, Општина Свети Николе, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување на Хидромелиоративниот систем „Брегалница“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница, како површина на земјоделско земјиште од 1.312 ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- три зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG) за зафаќање вода за наводнување од Десниот магистрален канал (ДМК) на Хидромелиоративниот систем „Брегалница“: (1) зафатно место ZG – 19А со стациоณา на зафатот на 52+165 од Десниот магистрален канал (ДМК), со главен цевковод 19А (GC-19А) од типот “АС“ (азбестоцементен) и класа “В“, со должина од 1120 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-400; (2) зафатно место ZG-20 со стациоณา на зафатот на 53-035 од Десниот магистрален канал (ДМК), со главен цевковод 20 (GC-20) од типот “АС“ (азбестоцементен) и класа “В“, со должина од 1200 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-450; и (3) зафатно место ZG-21 со стациоณา на зафатот на 58+205 од Десниот магистрален канал (ДМК), со главен цевковод 21 (GC-21) од типот “АС“ (азбестоцементен) и класа “В“, со должина од 1513 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-700;

- разводна мрежа за наводнување: (1) од главниот цевковод 19А (GC-19А) со должина од 3.902 м со цевковод од типот “АС“ (азбестоцементен) и класа “В“ и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-350 до Ф-125 и по должина на мрежата со 6 затворачи, 39 хидранти и 6 воздушни вентили; (2) од главниот цевковод 20 (GC-20) со должина од 12.209 м со цевковод од типот “АС“ (азбестоцементен) и класа “В“ и “С“ и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-300 до Ф-125 и по должина на мрежата со 13 затворачи, 107 хидранти и 18 воздушни вентили; (3) од главниот цевковод 21 (GC-21) со должина од 36.093 м со цевковод од типот “АС“ (азбестоцементен) и класа “В“ и “С“, и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 до Ф-125 и по должина на мрежата со 23 затворачи, 303 хидранти и 29 воздушни вентили и едно изливно место.

Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1943/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

848.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ПС МИЛЕТИНО-ЧЕЛОПЕК“ С. МИЛЕТИНО, ОПШТИНА БРВЕНИЦА

#### Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница "ПС Милетино-Челопек" од с. Милетино, општина Брвеница, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со едно зафатно место за снабдување со вода (водозафат) од Магистралниот канал "Радиовце-Бистрица" на ХМС "Полог" со пумпната станица (PS), "ПС Милетино", и која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за наводнување на површина на земјоделско земјиште од 600ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- една пумпна станица (PS) "ПС Милетино", со изливен базен, трафостаница и високонапонски далековод (довод) на електрична енергија, со електроагрегати со инсталирана моќност (сила) од 125кWh, капацитет (количина) на испумпување во секунда/литри 270л/с. и висина на испумпување (воден столб) од 80м.;
- канали, цевководи и разводна мрежа: (1) главен канал (GK – 1), тип трапезен, димензии 30/30/60см., бетонски со должина од 950м., и со капацитет од 40л/сек; (2) разводен вод – 9 (RV – 9), азбестцементен цевковод (ACC) должина 3215м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-600 до Ф-400 и капацитет на проток на количина/литри вода од 300л/сек; (3) доведен вод (DV) азбестцементен цевковод (ACC) должина 540м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-800; (4) доведен канал (DK – 1), тип трапезен, димензии 100/40/100см., бетонски со должина од 1670м.; (5) делничен вод 4 и разводен вод 9 (DV-4/RV-9), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 1500м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-250 до Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 80л/сек; (6) делничен вод 5 и разводен вод 9 (DV-5/RV-9), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 1100м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 80л/сек; (7) делничен вод 7 и разводен вод 9 (DV-7/RV-9), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 1200м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-250 до Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 80л/сек; (8) разводен вод "G" (RV-9), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 1875м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-500 до Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 340л/сек; (9) делничен вод 1 и разводен вод "G" (DV-1/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 490м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-150 и капацитет на проток на количина/литри вода од 25л/сек; (10) делничен вод 3 и разводен вод "G" (DV-3/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 1455м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-300 до Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 60л/сек; (11) делничен вод 3-а и разводен вод "G" (DV-3-a/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 955м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 50л/сек; (12) делничен вод 4 и разводен вод "G" (DV-4/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 850м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-150 и капацитет на проток на количина/литри вода од 50л/сек; (13) делничен вод 5 и разводен вод "G" (DV-5/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 1150м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-250 до Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 75л/сек; (14) делничен вод 6 и разводен вод "G" (DV-6/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 800м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-150 и капацитет на проток на количина/литри вода од 50л/сек; (15) делничен вод 7 и разводен вод "G" (DV-7/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 1065м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-200 и

капацитет на проток на количина/литри вода од 80л/сек; (16) делничен вод 8 и разводен вод "G" (DV-8/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 700м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-150 и капацитет на проток на количина/литри вода од 50л/сек; (17) делничен вод 9 и разводен вод "G" (DV-9/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 750м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 75л/сек; (18) делничен вод 10 и разводен вод "G" (DV-10/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 700м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-150 и капацитет на проток на количина/литри вода од 50л/сек; (19) делничен вод 11 и разводен вод "G" (DV-11/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 440м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-200 и капацитет на проток на количина/литри вода од 50л/сек; (20) делничен вод 12 и разводен вод "G" (DV-12/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 500м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-150 и капацитет на проток на количина/литри вода од 50л/сек; (21) делничен вод 13 и разводен вод "G" (DV-13/RV-"G"), азбестцементен цевковод (ACC), вкупна должина 430м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-150 и капацитет на проток на количина/литри вода од 50л/сек; и (22) разводен канал (RK), тип – трапезен канал, димензии 30/40/80см., земјен со должина од 4800м., и со капацитет од 50л/сек.

## Член 2

Пренесувањето во владение на водната зедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1944/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Зоран Ставрски, с.р.

### 849.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.04.2008 година, донесе

#### **О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ- ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА- ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ДРЕНСКА РЕКА“ С. ДРЕН, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА**

##### Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Дренска Река“ од с. Дрен, општина Демир Капија, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на каналската мрежа за наводнување со зафаќање на водите од Реката Вардар како независен хидромелиоративен систем, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница за наводнување на површина на земјоделското земјиште од 190ха, и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- едно зафатно место за снабдување со вода (водозафати), односно еден водозафат на реката Дренска Река;

- главен доведен канал со вкупна должина од 1000 м., делумно цевковод од поливинилски цевки (ПВЦ), со дијаметар (пречник) на цевките од Ф-225 со должина од 375 м. и делумно земјен канал со должина од 625 м; и

- разводна и делнична мрежа за наводнување од земјани канали со вкупна должина од 6400 м.

##### Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1945/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 850.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „БАЊИЧКО ПОЛЕ“ - С. Г. БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР**

## Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Бањичко поле“ од с. Г. Бањица, општина Гостивар, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на каналската мрежа за наводнување со зафаќање на вода од реката Вардар, како независен хидромелиоративен систем, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница за наводнување на земјоделско земјиште од 247.9ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- едно зафатно место за зафаќање вода (зафат) од река Вардар во с. Вруток;
- канал „Вруток - Краста“, бетонизиран, тип трапезен, должина 5000м и со капацитет од 80л/сек;
- канал „Краста - Микромер“, бетонизиран, тип трапезен, должина 6000м и со капацитет од 60л/сек;
- канал „Леска - Теферич“, земјен, тип трапезен, должина 500м и со капацитет од 50л/сек;
- канал „Рибник - Рупа“, земјен, тип трапезен, должина 500м и со капацитет од 40л/сек;
- канал „Ракида - Лагови“, земјен, тип трапезен, должина 1500м и со капацитет од 50л/сек;
- канал „Селска бразда“, земјен, тип трапезен, должина 1000м и со капацитет од 40л/сек;
- канал „Богдански јаз“, земјен, тип трапезен, должина 1000м и со капацитет од 70л/сек;
- канал „Долни лагови“, земјен, тип трапезен, должина 1000м и со капацитет од 30л/сек;
- канал „Рупиште“, земјен, тип трапезен, должина 1200м и со капацитет од 30л/сек.

## Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1946/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 851.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ДОЛНО СЕДЛАРЦЕ – БРВЕНИЦА“ – С.ДОЛНО СЕДЛАРЦЕ, ОПШТИНА БРВЕНИЦА**

## Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Долно Седларце – Брвеница“ од с.Долно Седларце, општина Брвеница, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со десет зафатни места за снабдување со вода (водозафати) од Магистралниот канал „Радиовце-Бистрица“ на ХМС „Полог“ и еден времен водозафат на река Камењачка Река, која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за наводнување на површина на земјоделско земјиште од 450ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- главен канал 1 (ГК-1), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 750м., и со капацитет од 80л/сек;
- главен канал 2 (ГК-2), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 750м., и со капацитет од 80л/сек;
- главен канал 3 (ГК-3), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 250м., и со капацитет од 60л/сек;
- главен канал 4 (ГК-4), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., бетонски со должина од 1980м., и со капацитет од 80л/сек;
- разведен канал 1-4 (РК/1-4), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 400м., и со капацитет од 60л/сек;
- разведен канал 2-4 (РК/2-4), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 400м., и со капацитет од 60л/сек;
- разведен канал 3-4 (РК/3-4), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 800м., и со капацитет од 60л/сек;
- разведен канал 5-4 (РК/5-4), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., бетонски со должина од 120м., и со капацитет од 60л/сек;
- главен канал 5 (ГК-5), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., бетонски со должина од 1500м., и со капацитет од 80л/сек;
- главен канал 7 (ГК-7), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 450м., и со капацитет од 60л/сек;
- главен канал 9 (ГК-9), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 800м., и со капацитет од 60л/сек;
- разведен канал 1-9 (РК/1-9), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 700м., и со капацитет од 60л/сек;
- главен канал 10 (ГК-10), азбестцементен (АСС, класа – „В“) цевковод со должина од 3600 м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-300 и капацитет на проток на количина – литри вода од 80л/сек; и
- главен канал 11 (ГК-11), тип – трапезен канал, димензии 40/70/40см., земјен со должина од 900м., и со капацитет од 60л/сек;

**Член 2**

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 на оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1947/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**852.**

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ДИСАН-ТРЕМНИК“ – С.ДОЛНИ ДИСАН, ОПШТИНА НЕГОТИНО**

**Член 1**

Со оваа одлука на Водната заедница „Дисан-Тремник“ од с.Долни Дисан, општина Неготино, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување, од Хидромелиоративниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 300,68ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- зафатни градби (ZG), зафатни места за зафаќање на вода од десниот отворен магистрален канал (DMK) „Марена-Тимјаник“ на ХМС „Тиквеш“, со зафатите на самостојните воводи (SV), SV-60, SV-61, SV-62, SV-63, SV-64, SV-65, SV-66, SV-67, SV-68, SV-69, SV-70, SV-71, SV-72 и SV-73;
- разводна мрежа со цевководи од азбест – цементни цевки (AC), со вкупна должина од 21.870,00 м. и со дијаметар (профил) на цевките по должина од Ф-450 до Ф-125; и
- 28 затворачи, 202 хидранти, воздушни вентили 19 и 29 испусти.

**Член 2**

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1949/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**853.**

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – КАВАДАРЦИ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

**Член 1**

Со оваа одлука на Водната заедница „Гоце Делчев“ од Кавадарци, општина Кавадарци, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 261.57 ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- четири зафатни места (водозафати) за зафаќање вода на Самостојните разводни водови 2, 3 и 4 и Главниот вод 1 (SRV-2, SRV-3, SRV-4 и GV-1) од заедничкиот канал на ХМС „Тиквеш“;
- разводна мрежа за наводнување која се состои од цевководи од азбест – цементни цевки (AC) со вкупна должина од 11.852 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 до Ф-125; и
- на разводната мрежа има 34 затворачи, 113 хидранти, 5 воздушни вентили и 22 испусти.

**Член 2**

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1950/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**854.**

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „КРИВОЛАК“ – С. КРИВОЛАК, ОПШТИНА НЕГОТИНО**

**Член 1**

Со оваа одлука на Водната заедница „Криволак“ од с. Криволак, Општина Неготино, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоратив-



ниот систем "Тиквеш", со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 893,9ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- една уредена точка (зафатно место) за зафаќање вода од отворениот Главен канал (37-GK-7);
- разводна мрежа за наводнување која се состои од 29 делнични водови (DV од VII/2/1 до VII/2/29) со цевковод од азбест – цементни цевки (AC) класа "B" и "C" со вкупна должина од 27.062,00 м и со дијаметар (профил) на цевките по должина од Ф-300 до Ф-125; и 41 затворачи, 229 хидранти и 1 испуст.

#### Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1952/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 855.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЕРЦЕЛИЈА“ – С.ЕРЦЕЛИЈА, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

#### Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Ерцелија“, с.Ерцелија, општина Свети Николе, се пренесува на користење и управување инфраструктурата за наводнување – дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување и одводнување и разводна мрежа за наводнување со зафаќање вода од Десниот магистрален канал (DMK) на Хидромелиоративниот систем „Брегалица“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како проектирана површина на земјоделско земјиште од 1.261,80ха, и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица на водната заедница утврдена врз основа на прегледна карта и тоа:

- две зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG), ZG-22 и ZG-23, за зафаќање на вода за наводнување од десниот магистрален канал (DMK) на Хидромелиоративниот систем „Брегалица“;
- два групни канали (GK), (1) GK-22, цевковод од азбест – цементни цевки (AC) со должина од 1.435 м. и со дијаметар (профил) на цевките Ф-600; и (2) GK-23, цевковод од азбест – цементни цевки (AC), со должина од 1340 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-600;
- разводна мрежа за наводнување: (1) мрежа од цевководи од азбест – цементни цевки (AC), на GK-22, со должина од 18.623 м. и со дијаметар (профил) на це-

вките од Ф-500 до Ф-200, десет затворачи, 130 хидрантни, шест воздушни вентили и девет изливни места; (2) мрежа од цевководи од азбест – цементни цевки (AC), на GK-23, со должина од 16.577 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 до Ф-200, седум затворачи, 117 хидранти, десет воздушни вентили и 9 изливни места.

#### Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1953/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 856.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ВИНИЦА, ЈАКИМОВО, ЛЕСКИ“ – ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА

#### Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Виница, Јакимово, Лески“ – Виница, општина Виница, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување на Хидромелиоративниот систем „Брегалица“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 750 ха, и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- дванаесет зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG) на собирајните делнични водови (SDV): (1) зафатно место на SDV – 3 на стационожа од 4 км. + 500 м.; (2) зафатно место на SDV – 4 на стационожа од 5 км. + 500 м.; (3) SDV – 5 на стационожа од 6 км. + 000м.; (4) зафатно место на SDV – 6 на стационожа од 6 км. + 500 м.; (5) зафатно место на RV – 2 на стационожа од 7км. + 000м.; (6) зафатно место на SDV – 7 на стационожа од 7км. +200м. (7) зафатно место на SDV – 8 на стационожа од 7км. +500 м.; (8) зафатно место на SDV – 9 на стационожа од 8км. +000 м.; (9) зафатно место на SDV – 10 на стационожа од 8км. + 500м.; (10) зафатно место на SDV – 11 на стационожа од 9км. + 500м.; (11) зафатно место на SDV – 12 на стационожа од 10 км. + 000м.; и зафатно место на SDV – 13 на стационожа од 10 км. + 500м. со кои се зафаќа вода за наводнување од Левиот магистрален канал (LMK) на Хидромелиоративниот систем „Брегалица“;
- разводна мрежа за наводнување која се состои од цевководи од азбест – цементни цевки (AC), со вкупна должина од 22.548 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-600 до Ф-150, и 108 хидранти;

- десет времени водозафати – бентови на реката „Осојница“ (1) Водозафат „Кршлагиски Водозафат“, (2) Водозафат „Јобленди“, (3) Водозафат „Потек“, (4) Водозафат „Селски“, (5) Водозафат „Рашков“, (6) Водозафат „Јасика“, (7) Водозафат „Гашев“, (8) Водозафат „Брегови“, (9) Водозафат „Над Сепарација“, и (10) Водозафат „Надбински“;

- четири водозафати – бентови на реката „Брегалница“ (1) Водозафат „Над Мостот“ (2) водозафат „Миланов“, (3) Водозафат „Седевечки“ и (4) Водозафат „Лака“; и

- земјани канали за наводнување со вкупна должина од 116.000м.

#### Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1954/1/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 857.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „СОПОТ-РИБАРЦИ“ – С.СОПОТ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

#### Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Сопот – Рибарци“ од с.Сопот, општина Кавадарци, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 414ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- осум зафатни места за снабдување со вода (водозафати) со зафатни градби (ZG) од Групниот канал 2 (GK-2) една на разводниот вод RV-1, една на главниот вод GV-1, и по една на самостојните водоводи SV-1, SV-2, SV-3, SV-4, SV-5 и SV-6;

- цевководи: (1) цевковод SV-1, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 447 м. со пречник (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-150 и со капацитет од 30л/с; (2) цевковод SV-2, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 502м. со пречник (профил) на цевките од Ф-150 до Ф-125 и со капацитет од 30л/с; (3) цевковод GV-1, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 2.012м. со пречник (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-150 и со капацитет од 240л/с; (4) цевковод SV-3, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 302 м. со пречник (профил) на цевките од Ф-125 и со капацитет од 60л/с;

(5) цевковод SV-4, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 602м. со пречник (профил) на цевките од Ф-175 до Ф-150 и со капацитет од 60л/с; (6) цевковод SV-5, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 802 м. со пречник (профил) на цевките од Ф-125 и со капацитет од 60л/с; (7) цевковод SV-6, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 502м. со пречник (профил) на цевките од Ф-250 до Ф-175 и со капацитет од 30л/с; и (8) цевковод RV-1, тип „АС“ (азбестоцементен), со должина од 192 м. со пречник (профил) на цевките од Ф-150 до Ф-125 и со капацитет од 60л/с.; и

- разводна и делнична мрежа од азбестно-цементни цевководи со вкупна должина од 11.064 м.

#### Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1955/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 858.

Врз основа на членот 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „СОФРА“ – ТЕТОВО, ОПШТИНА ТЕТОВО**

#### Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Софра“ – Тетово, Општина Тетово, се пренесува на користење и управување инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување со осум зафатни точки за снабдување со вода (водозафати) од Магистралниот канал „Радиовце-Бистрица“ на ХМС „Полог“ и која ја опфаќа мрежата на територијата на оваа водна заедница за наводнување на површина на земјоделско земјиште од 520 ха, а која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- главен вод 1 (GV-1), тип – трапезен канал, димензии 40/60/40 см., земјен, со должина од 500 м., и со капацитет на проток на количина – литри на вода од 100 л/сек.;

- главен вод 2 (GV-2), тип – трапезен канал, димензии 40/60/40 см., земјен, со должина од 950 м., и со капацитет на проток на количина – литри на вода од 80 л/сек.;

- главен вод 3 (GV-3), азбестоцементен (ACC) цевковод, должина од 2650 м., со профил (дијаметар) на цевките од Ф-300 и капацитет на проток на количина – литри на вода од 80 л/сек.;

- главен вод 4 (GV-4), тип – трапезен канал, димензии 40/60/40 см., земјен, со должина од 1000 м., и капацитет од 80 л/сек.;

- главен вод 5 (GV-5), тип – трапезен канал, димензии 40/60/40 см., земјен, со должина од 1700 м., и со капацитет на проток на количина – литри на вода од 80 л/сек.;

- главен вод 6 (GV-6), тип – трапезен канал, димензии 40/60/40 см., земјен, со должина од 1000 м., и со капацитет од 80 л/сек.;

- главен вод 7 (GV-7), тип – трапезен канал, димензии 40/60/40 см., земјен, со должина од 1000 м., и со капацитет од 80 л/сек.;

- главен вод 8 (GV-8), тип – трапезен канал, димензии 40/60/40 см., земјен, со должина од 500 м., и со капацитет од 80 л/сек.;

#### Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1956/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 859.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЉУБАШ 1“ С.МАНАСТИРЕЦ, ОПШТИНА РОСОМАН

#### Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „ЉУБАШ 1“ од с.Манастирец, општина Росоман, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 266,4 ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- едно зафатно место (водозафат) за зафаќање вода од Главниот вод 1 (GV-1) од Десниот магистрален канал (DMK) преку пумпната станица (PS) „Љубаш“; и

- разводна мрежа за наводнување која се состои од (1) цевковод на Главниот вод 1 (GV-1) во дел од азбест-цементни цевки (АС), со должина од 1.200 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-450 до Ф-350 и во дел од поливинилски цевки (PVC) со должина од 1.459,85 м. - со дијаметар (профил) на цевките од Ф-315 до Ф-225 и со вкупна должина од 3.941,10 м; (2) систем за цевководи од поливинилски цевки (PVC), со вкупна должина од 24.371 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-450 до Ф-110; и

- на разводната мрежа има 122 затворачи, 273 хидранти, 72 воздушни вентили и 63 испусти.

#### Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1957/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 860.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА „ЉУБАШ 2“ – С.МАНАСТИРЕЦ, ОПШТИНА РОСОМАН

#### Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница „Љубаш 2“ од с. Манастирец, Општина Росоман, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем „Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница, како површина на земјоделско земјиште од 114 ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта, и тоа:

- зафатно место (водозафат) за зафаќање вода од десниот магистрален канал (DMK) преку пумпната станица (PS) „Љубаш“ и

- разводна мрежа за наводнување која се состои од (1) цевковод од азбест-цементни цевки (АС), со должина од 901 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-350; (2) цевковод од азбест-цементни цевки (АС), со должина од 1.214 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-300, (3) цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 557 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-250; (4) цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 877 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-225; (5) цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 1102 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-160; (6) цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 1950 м, и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-140; (7) цевковод од поливинилски цевки (PVC), со должина од 9169 м и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-110.

#### Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од член 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1958/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 861.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “КАЛДРМА“-НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО**

## Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница “Калдрма“ од Неготино, општина Неготино, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување од хидромелиоративен систем (Тиквеш), со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 305,3ха, која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- зафатно место (водозафат) за зафаќање вода од Десниот магистрален канал (DMK) преку пумпната станица (PS) “Љубаш“; и

- зафатни места за снабдување со вода (водозафати) со зафатни градби од Десниот магистрален канал (DMK) на два самостојни водови (SV), (1) SV-52, азбестоцементен цевковод со пречник од Ф-250, со капацитет-проток од 60л/с, должина 500 м. и (2) SV-53, азбестоцементен цевковод со пречник Ф-450, со капацитет-проток од 120 л/с, должина 1893 м.; и

- разводна мрежа за наводнување со вкупна должина од 14.699 м. со цевковод од типот “АС“ (азбестоцементен), со пречник на цевките по должина од Ф-450 до Ф-125, и во состав на мрежата 20 затворачи, 107 хидранти, пет воздушни вентили и 12 испусти.

## Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1959/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 862.

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните заедници (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ВИДОВИШТЕ“- С. ВИДОВИШТЕ, ОПШТИНА ЗРНОВЦИ**

## Член 1

Со оваа одлука на Водната заедница “Видовиште“- с. Видовиште, општина Зрновци, се пренесува на користење и управување дел од инфраструктурата на разводната мрежа за наводнување Хидромелиоративен систем „Брегалница“, со која е опфатена мрежата за наводнување на територијата на оваа водна заедница како површина на земјоделско земјиште од 260 ха и која претставува хидротехничка целина за хидромелиоративната единица врз основа на прегледна карта и тоа:

- осум зафатни места (водозафати) со зафатни градби (ZG) на самостојните делнични водови (SDV): (1) зафатно место на SDV-25 на стационача од 16 км. +500 м.; (2) зафатно место на SDV-26 на стационача од 17 км. +000 м.; (3) SDV-5 на стационача од 6 км. + 000 м.; (4) зафатно место на SDV-27 на стационача од 17 км. + 500 м.; (5) зафатно место на RV-28 на стационача од 18 км. + 000 м.; (6) зафатно место на SDV-29 на стационача од 18 км. + 500 м.; (7) зафатно место на SDV-30 на стационача од 19 км. + 000 м.; (8) зафатно место на SDV-31 на стационача од 19 км. + 500 м.; (9) зафатно место на SDV-32 на стационача од 20 км. + 000 м.;

- еден времен водозафат – бент на Река Брегалница: (1) водозафат-„Видовишки“;

- разводна мрежа за наводнување која се состои од цевководи од азбест-цементни цевки (АС), со вкупна должина од 8.377 м. и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-300 до Ф-200, со 9 затворачи, 85 хидранти и една прекидна комора и

- мрежа од земјани наводителни канали со вкупна должина од 15000 м.

## Член 2

Пренесувањето во владение на водната заедница на инфраструктурата од член 1 од оваа одлука, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфраструктурата за наводнување на водните заедници, што со решение ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1960/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 863.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА**

1. За учество на НАТО/ПЗМ вежбовната активност „Combined endeavour-08“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Сплит, Републи-

ка Хрватска, во периодот од 29.04.2008 година до 15.05.2008 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 8 (осум) припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, офицери и подофицери.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, делумно ќе ги обезбеди Министерството за одбрана, а делумно Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2004/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 864.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1. За учество на НАТО/ПЗМ вежбовна активност „MEDCURE-08“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Сплит, Република Хрватска, во периодот од 29.04-16.05.2008 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија во состав од 6 (шест) припадници на постојаниот состав на Армијата, од кои 1 (еден) офицер, 4 (четири) подофицери и 1 (едно) цивилно лице на служба во Армијата.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на учесниците во вежбовната активност ќе ги обезбеди Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а трошоците за дневници ќе ги обезбеди Министерството за одбрана на Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2004/2  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

#### 865.

Врз основа на член 52, став 2 од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06 и 36/07) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ – КОМБИНИРАНА ГАСНА ЕЛЕКТРАНА–ТОПЛАНА “ЕНЕРГЕТИКА“

#### Член 1

Со оваа одлука на АД Електрани на Македонија – Скопје со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 9, Скопје со матичен број 6023754 и даночен број 4030005560757 му се дава овластување за изградба на објект – комбинирана гасна електрана-топлана “Енергетика”.

#### Член 2

Објектот комбинирана гасна електрана – топлана “Енергетика“ (во натамошниот текст: објект) ќе биде наменет за производство на електрична и тополинска енергија со минимална инсталирана моќност од 300 МВт за производство на електрична енергија и максимална инсталирана моќност од 150 МВт за производство на топлинска енергија.

Објектот ќе се гради на локацијата на постоечкиот објект топлана-енергана во Подружница Енергетика. Постоечките објекти во Подружницата “Енергетика“ се заведени на Имотен лист 4963 на КП 2210/7, КП 2215, КП 2216, КП 2232/1, КП 2236 и КП 2275 кои се во сопственост на АД Електрани на Македонија – Скопје.

#### Член 3

По престанувањето со работа објектот треба да се конзервира или доколку е можно соодветно да се предамени.

#### Член 4

При градбата, како и при неговата употреба објектот треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:

1. Поврзување со постоечката МРГС на растојание сса 2 км од локацијата утврдена во член 2 на оваа одлука со параметри на природниот гас:

- влез минимум 40 бар/максимум 53 бар
- излез 12 бар.

2. Снабдувањето со вода за ладење – изворска вода од Рашче треба да се врши преку цевковод ф 1200 мм (постоечки систем во Железарница).

3. Одведувањето на отпадните води ќе се врши преку постоечкиот систем за отпадна вода на постоечкиот објект топлана-енергана во Подружница “Енергетика”.

4. Поврзување со националниот ел. енергетски систем, т.е. трафостаница “Скопје 1“ преку постоечка 110 кВ трафостаница Север, сопственост на Подружница “Енергетика”.

#### Член 5

Објектот при работењето треба да ги исполнува сите пропишани услови согласно Правилникот за максимално дозволени концентрации и количества на штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни видови на загадување, Правилникот за класификација и категоризација на води, Студијата за оценка на влијанието врз животната средина, како и сите останати барања за заштита на животната средина согласно прописите од областа на животната средина.

**Член 6**

Објектот при употреба треба да ги исполнува следниве услови во врска со ефикасноста на работењето:

1. Степенот на искористеност на примарното гориво треба да достигне 50% во периодот кога ќе се произведува само електрична енергија и 80% во периодот кога ќе се произведува и електрична и топлинска енергија.

2. Постројката треба да има висок степен на флексибилност во поглед на различни работни режими.

**Член 7**

Согласно техничката документација, за изградба на објектот потребни се 250 милиони евра.

**Член 8**

Проектот треба да се реализира преку заедничко вложување со стратешки инвеститор, кој ќе се избере на меѓународен јавен повик, при што како учество на АД Електрани на Македонија – Скопје се предвидуваат постојните објекти и инфраструктурата на локацијата, кои ќе претставуваат најмалку 15% од вкупната инвестиција за реализација на проектот, со право на учеството да се зголеми до 51% преку дополнителни вложувања во реализацијата.

**Член 9**

Оваа одлука престанува да важи доколку имателот на овластувањето:

- во рок од 2 години од влегување во сила на оваа одлука не ја отпочне изградбата на енергетскиот објект,

- ги загубил економските, техничките или оперативните способности,

- го пренесе овластувањето на друго лице без согласност на Владата на Република Македонија.

**Член 10**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2011/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**866.**

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ  
НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Правото на користење на недвижен имот со следниве катастарски податоци:

Ред.бр.	Податоци за парцелите	ха	а	м <sup>2</sup>
1.	број на парцела: 1256/1; план: 8; скица: 16; место викано: „Пол Пут“, култура: нива; класа 3; со површина		96	33
2.	број на парцела: 1218/1; план: 8; скица: 16; место викано: „Каледжиев Гроб“, култура: неплодно; со површина		31	21
3.	број на парцела: 1219; план: 8; скица: 16; место викано: „Каледжиев Гроб“, култура: неплодно; со површина		35	02

4.	број на парцела: 1220; план: 8; скица: 16; место викано: „Каледжиев Гроб“, култура: неплодно; со површина		43	55
5.	број на парцела: 1221; план: 8; скица: 16; место викано: „Каледжиев Гроб“, култура: неплодно; со површина	1	36	82
6.	број на парцела: 1257; план: 8; скица: 16; место викано: „Каледжиев Гроб“, култура: неплодно; со површина		29	24
7.	број на парцела: 1258/1; план: 8; скица: 16; место викано: „Пол Пут“, култура: нива; класа: 3; со површина		87	55
8.	број на парцела: 1259/1; план: 8; скица: 16; место викано: „Пол Пут“, култура: нива; класа: 4; со површина		68	50
9.	број на парцела: 1261/2; план: 8; скица: 16; место викано: „Пол Пут“, култура: нива; класа: 4; со површина		45	77
10.	број на парцела: 1263/2; план: 8; скица: 16; место викано: „Пол Пут“, култура: нива; класа: 4; со површина		30	05
ВКУПНО:		6	04	04

сопственост на Република Македонија, од досегашниот корисник Министерството за внатрешни работи се пренесува на Затворот Скопје.

**Член 2**

Правото на користење на недвижниот имот се пренесува без надоместок.

**Член 3**

Примопредавањето на недвижноста опишана во член 1 од Одлуката, да се изврши помеѓу Министерството за внатрешни работи и Затворот Скопје.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2136/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**867.**

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2008 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНАТА  
ГРУПА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА**

1. За членови на Работната група за децентрализација се именуваат:

- Ирфан Одаи, државен секретар во Министерство за локална самоуправа и претседавач на Трилатералниот Комитет;

- Елена Петкановска, раководител на Сектор во Министерство за локална самоуправа;

- Елмаз Маљиќи, помошник раководител на Сектор во Министерство за локална самоуправа;

- Снежана Костадиноска-Милошеска, државен секретар во Министерство за финансии и претседател на Комисијата за фискална децентрализација;

- Јулијана Петановска, помошник раководител на Сектор;

- Хетем Адеми, државен секретар во Министерство за внатрешни работи;
- Весна Доревска, помошник на министерот за внатрешни работи;
- Дејан Пановски, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање;
- Јадранка Иванова, раководител на Сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање;
- Сашо Срцев, државен секретар во Министерство за транспорт и врски;
- Лилјана Поповиќ, раководител на Сектор во Министерството за транспорт и врски;
- Киро Салвани, државен секретар во Министерството за здравство;
- Ангелина Бачановиќ, раководител на Сектор во Министерството за здравство;
- Душко Ивановски, државен секретар во Министерството за труд и социјална политика;
- Зихра Мемети, раководител на Сектор во Министерството за труд и социјална политика;
- Зоран Маневски, државен секретар во Министерството за економија;
- Снежана Петкановска, раководител на Сектор во Министерството за економија;
- Нуман Љимани, државен секретар во Министерството за правда;
- Виолета Атанасовска, помошник раководител на Сектор во Министерството за правда;
- Христијан Делев, државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Ѓорѓи Божинов, советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Елизабета Канчевска-Милевска, државен секретар во Министерството за култура;
- Сузана Веланоска-Кењереш, раководител на Сектор во Министерството за култура;
- Перо Стојановски, државен секретар во Министерството за образование и наука;
- Нуран Авдиу, раководител на Сектор во Министерството за образование и наука;
- Љупче Петроски, раководител на Сектор во Дирекцијата за заштита и спасување;
- Живко Гацовски, генерален инспектор во Дирекцијата за заштита и спасување;
- Валентин Фетаќокоски, раководител на Одделение во Секретаријатот за законодавство;
- Никола Николиќ, раководител на Одделение во Секретаријатот за законодавство;
- Јулијана Илиевска, соработник во Секретаријат за европски прашања;
- Агим Махмути, раководител на Сектор во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор,
- Блерта Камбери, помошник раководител во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор,
- Душица Перишиќ, извршен директор на ЗЕЛС;
- Жика Стојановски, претседател на Комисијата за меѓуопштинска соработка;
- Вукица Савеска, претседател на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините.

2. Со именувањето на членовите на Работната група за децентрализација на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1723/1  
23 март 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 868.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИ КООРДИНАТОР НА ИПА КОМПОНЕНТИТЕ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За стратешки координатор на ИПА компонентата за регионален развој и ИПА компонентата за развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија, се именува заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања, м-р Зоран Ставрски.

2. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на Секторски координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/07).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2073/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## 869.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА АВТОРИЗАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За Национален координатор за авторизација (НАО) во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува м-р Маја Парнарци-

ева, државен советник одговорен за прашањата од областа на финансиски систем, меѓународни финансии, хармонизација со ЕУ, управување со јавен долг и децентрализирано финансиско управување со ЕУ фондовите во рамки на Министерството за финансии.

2. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/07).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2081/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**870.**

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАТИВНАТА СТРУКТУРА НАДЛЕЖНА ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПРВИТЕ ЧЕТИРИ КОМПОНЕНТИ ОД ИПА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За раководител на Оперативната структура надлежна за имплементирање на првите четири компоненти од ИПА во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува Радица Коцева, раководител на Секторот за централно финансирање и склучување договори во Министерството за финансии.

2. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на раководител на Оперативната структура надлежна за имплементирање на првите четири компоненти од ИПА во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/07).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2082/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**871.**

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на Европската заедница за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За Национален ИПА координатор (НИПАК) во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија м-р Габриела Коневска – Трајковска.

2. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи Решението за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/07).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2083/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**872.**

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе

#### ДЕЛОВНИК

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

##### Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07,30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07 и 29/08), во членот 126-а, во ставот (2), зборовите: „и нивни заменици“ се бришат.

##### Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2219/1  
7 април 2008 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.



873.

Врз основа на член 22 и 287 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.02.2008 година, донесе

**СТАТУТ  
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОМОЦИЈА  
И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  
АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Содржина на статут**

**Член 1**

Со овој статут се уредува:

- фирмата и седиштето на друштвото;
- предмет на работење на друштвото;
- износ на основната главнина;
- номинална вредност на акциите, бројот на акциите со секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите;
- времетраење на друштвото;
- податоци за основачите;
- податоци за првите членови на органот за управување;
- вид, состав и начин на избор на орган на управување;
- форма и начин на објавувања што ги врши друштвото;
- начин на престанок на друштвото и
- други прашања што се од значење за Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи АГРИ ЛЕНД АД Скопје во државна сопственост (во натамошниот текст: друштвото).

Согласно Законот за трговски друштва (во натамошниот текст: законот), може да се уредат и други прашања од значење на друштвото кои не се уредени со овој статут.

**Член 2**

Друштвото го основа Република Македонија.  
Во име на основачот Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и го потпишува овој статут.

**Статус на друштвото**

**Член 3**

Друштвото има својство на правно лице со права и обврски утврдени со закон и овој статут.  
Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој имот.

**Времетраење на друштвото**

**Член 4**

Друштвото се основа на неопределено време.

**Печат и штембил**

**Член 5**

Друштвото има печат и штембил во кои е содржан називот на фирмата.  
Основачот може да ја промени фирмата со донесување на одлука за промена на статутот што ја донесува собранието на друштвото.

**Фирма и скратен назив на друштвото**

**Член 6**

Акционерското друштво работи и учествува во правниот промет под фирма:  
Акционерското друштво за промоција и продажба на земјоделски производи АГРИ ЛЕНД АД – Скопје.  
Скратениот назив на фирмата на друштвото е: АГРИ ЛЕНД АД Скопје.  
Друштвото работи и учествува во надворешниот промет под фирма:  
Joint Stock Company for Promotion and Sale of Agricultural Products, AGRI LAND - Skopje  
Скратениот назив на фирмата на друштвото, за настап во надворешниот промет е: JSC AGRI LAND Skopje.

**Седиште на друштвото**

**Член 7**

Седиште на друштвото е: ул. „Ленинова“ бр. 2, 1000 Скопје.  
Основачот може да го промени седиштето со донесување на одлука за промена на статутот која што ја донесува собранието на друштвото.

**Предмет на работа**

**Член 8**

Предмет на работење на Друштвото ќе бидат сите дејности утврдени со Националната класификација на дејности освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.  
Во надворешно трговскиот промет друштвото ќе ги врши сите дејности утврдени со Националната класификација на дејности освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган.

**Претежна дејност**

**Член 9**

Претежна дејност на друштвото ќе биде:  
51.31 Трговија на големо со овошје и зеленчук.

**Застапување на друштвото**

**Член 10**

Генералниот директор го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет, а во негово отсуство друштвото го застапува лице овластено од него.

**Основна главнина**

**Член 11**

Основната главнина на друштвото изнесува 25.000,00 (дваесет и пет илјади) евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен еден ден пред донесување на статутот.  
Основната главнина е распоредена на 25.000 (дваесет и пет илјади) обични акции кои ги поседува основачот со номинална вредност од 1 (едно) ЕВРО според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен еден ден пред донесување на статутот.

## Зголемување на основната главнина

### Член 12

Зголемување на основната главнина може да се врши со:

- влогови;
- условно зголемување на основната главнина;
- одобрен капитал;
- средства на друштвото.

## Општа резерва

### Член 13

Во друштвото се формира задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 15% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ кој што е еднаков на 1/5 од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали мора да се дополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот најмал износ од став 2 од овој член може да се употребува само за покривање на загубите.

## II. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

### II. 1 Собрание на друштвото

#### Единствен акционер

### Член 14

Правата и обврските на Собранието на друштвото ги врши Владата на Република Македонија како единствен акционер, со седиште на ул. „Илинденска“ бб, 1000 Скопје.

Единствен матичен број на основачот е: 4064674.

Единствениот акционер на друштвото е Владата на Република Македонија со седиште на ул. „Илинденска“ бб, 1000 Скопје.

Единствениот акционер на друштвото ги остварува правата и обврските согласно законот и овој статут, лично или преку полномошник кој тој ќе го определи.

#### Овластувања на собранието на акционери

### Член 15

Собранието на акционери одлучува за прашања определени со закон и овој статут, а особено за:

- измена на статут;
- одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
- избор и отповикување на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на работа и на водењето на работењето со друштвото на членови на Одборот на директори;
- промена на правата врзани за одделни родови и класи акции;
- зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако друштвото има обврски да ги подготвува;
- преобразба на друштвото во друга форма на друштво, како и за статусни промени на друштвото;

- именување и разрешување на ликвидатор;
- престанување на друштвото;
- решава и за други прашања согласно законот и овој статут.

#### Основна должност на акционерот

### Член 16

Единствениот акционер е должен да го уплати номиналниот износ на запишаните акции.

## II. 2 Управување со друштвото

### Одбор на директори

### Член 17

Со друштвото управува одбор на директори.

Одборот на директори е составен од 5 (пет) члена.

Одборот на директори согласно законот и овој статут како и одлуките на собранието на друштвото акционер, донесува одлуки за:

- отварање, затварање или префрлања на претпријатија или значајни удели од нив;
- промена на дејноста на друштвото;
- организациски промени;
- основање и престанување на подружница;
- стекнување или отуѓување на недвижен имот и стварни права врз нив;
- учество во други трговски друштва;
- изготвување на тримесечни извештаи и истите ги доставува до Собранието на друштвото на усвојување;
- прифаќање и предлагање на годишен извештај и извештај за работењето на друштвото за одобрување од страна на собранието на друштвото;
- проект за распоредување на добивката, кој се претставува на собранието на друштвото;
- прифаќање на правила за своето работење кои се одобруваат од единствениот акционер;
- избира претседател и заменик претседател од своите членови;
- склучување на договори за кредит и засновање на залог.
- организирање на работата на друштвото, обезбедување на стопанисувањето и чувањето на имотот на друштвото;
- донесување на акти за деловната политика;
- предлог за зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
- склучување на договори за работа и остварување на дисциплинската одговорност на вработените во друштвото;
- располагање со активите, чија вкупна вредност во тековната година ја надминува половината од вредноста на активите на друштвото, согласно последниот одобрен финансиски извештај;
- прифаќање на долгови или давање обештетувања на лица чија висина во тековната година ја надминува половината од вредноста на активите на друштвото согласно последниот одобрен финансиски извештај;
- во однос на сите други прашања кои не се во исклучителна надлежност на собранието на друштвото.

### Мандат

### Член 18

Членовите на одборот на директори се бираат за време од 4 (четири) години.

Собранието на друштвото може да ги отповика сите членови на одборот на директори и пред истекот на времето за кое биле избрани.

## Оставка

### Член 19

Членот на одборот на директори може да поднесе оставка во било кое време со поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на друштвото не наложуваат ништо друго.

## Права и обврски на членовите на одборот на директори

### Член 20

Членовите на одборот на директори имаат еднакви права и обврски независно од:

- внатрешното распоредување на функциите меѓу членовите на одборот на директори;
- одредбите, со кои се дава право на управување и претставување на генералниот директор.

Членовите се должни да го гарантираат доброто управување со друштвото така што ќе депонираат во деловната банка во корист на друштвото сума, но не помала од вредноста на нивната тримесечна бруто награда како членови на одборот на директори.

## Права и обврски на извршните членови

### Член 21

Правата и обврските на извршните членови на одборот на директори за располагање со активата чија вкупна вредност во тековната година ја надминува половината од вредноста на активата на друштвото, согласно последниот одобрен финансиски извештај, покрај правата и обврските определени со закон и овој статут, се определуваат и со договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори (менаџерски договор).

## Должности на одборот на директори

### Член 22

Одборот на директори при подготвување и спроведување на одлуките на собранието на друштвото е должен:

- на барање на собранието на друштвото да ги подготви општите акти и одлуките чиешто донесување е во надлежност на собранието на друштвото;
- да ги подготви договорите кои што можат да се склучат само со согласност на собранието на друштвото;
- да ги извршува одлуките кои што собранието на друштвото ги донесува во рамките на својата надлежност;
- да врши други работи коишто ги има согласно законот спрема собранието на друштвото и што се во рамките на неговата надлежност.

## Забрана за конкуренција

### Член 23

Член на одборот на директори не смее:

- за своја или туѓа сметка да врши работи коишто спаѓаат во предметот на работењето на друштвото;
- да врши друга дејност или активност во друго друштво, со ист сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка на друго лице;
- да биде член на орган на управување или член на надзорен одбор односно контролор во друго друштво коешто има ист или сличен предмет на работење како и друштвото, и

- во просториите на друштвото да врши работи за своја сметка или за туѓа сметка.

Пред изборот на физичко лице за член во одборот на директори, кандидатот во писмена форма, го известува собранието на друштвото за сите свои дејности и активности во друго друштво, платени и неплатени, кои ги врши за сопствена сметка или за сметка на било кое друго лице.

Ако член на одборот на директори постапи спротивно на забраните од став 1 на овој член, односно премолчи релевантен факт во известувањето од ставот 2 на овој член, друштвото може:

- да бара надомест на штета, или
- да бара на друштвото да му се отстапи правната работа што ја склучил за своја сметка и му ја даде користа што потекнува од правната работа склучена за своја или за туѓа сметка.

## Одговорност за штета

### Член 24

Член на одборот на директори особено ќе се смета за одговорен за штета ако спротивно на законот:

- на единствениот акционер му го врати она што тој го вложил во друштвото;
- на единствениот акционер му исплати камата или дивиденда;
- запише, стекне или земе во залог или ако ги повлече акциите на друштвото;
- го раздели имотот на друштвото;
- изврши исплата по настанувањето на неспособноста на друштвото за плаќање, односно по настанувањето на презадолженоста на друштвото;
- поднесе невистинита годишна сметка и финансиски извештај;
- ги злоупотреби и неовластено ги користи средствата на друштвото и
- при условно зголемување на основната главнина издаде акции, спротивно на целта, или издаде акции пред акциите од претходната емисија да бидат уплатени.

## Комисии

### Член 25

Одборот на директори може да формира една или повеќе комисии од редот на своите членови и од други лица.

Комисиите не може да одлучуваат за прашања што се во надлежност на одборот на директори, ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски.

Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на одборот на директори.

## Состаноци на одборот на директори

### Член 26

Одборот на директори одржува редовни состаноци најмалку еднаш на три месеци.

Одборот на директори се свикува на состанок од страна на претседателот на одборот на директори по негова иницијатива, по барање на собранието на друштвото или член на одборот на директори.

Барањето за свикување треба да е писмено и да содржи прашања за кои се бара дискусија. Во тој случај претседателот е должен во рок од еден месец да свика состанок.

Свикувањето на состанокот е во писмена форма.

Во поканата се наведуваат: местото, датумот, часот на одржувањето на состанокот и предложениот дневен ред.

Собранието на друштвото се информира за свиканиот состанок според редот за известување на членовите на одборот на директори.

Во итни случаи, информирањето може да биде по телефон, телефакс или со телеграма. Информирањето по телефон и по факс се потврдува писмено од претседателот на одборот на директори, информирањето со телеграма - со известувањето за доставата, а за информирањето по телекс - со писмена потврда за испратено соопштение.

Информирањето треба да биде најдоцна седум дена пред одржувањето на состанокот. Информирањето не е потребно во случај ако на претходната седница присутните членови на одборот на директори и собранието на друштвото се известени за местото, датумот и часот на следниот состанок или ако одборот на директори прифати повик за одржување на своите состаноци.

Ако не е запазен редот за свикнување состаноци на одборот на директори, тој може да заседава и да донесе одлука само ако тој факт е утврден во записникот и ако членовите се согласни со тоа.

Одборот на директори може да заседава и да донесува одлуки само ако на состанокот присуствуваат мнозинството членови на одборот.

Одборот на директори донесува одлука со мнозинство од вкупниот број на членови на одборот.

### Записници

#### Член 27

За работата на состаноците на одборот на директори се води записник.

Одредени податоци од записниците можат да бидат објавени, огласени или да се дадат на трети лица само со одлука на одборот на директори.

Записникот содржи податоци за начинот на кој што работел одборот на директори, времето и местото на одржување на состанокот, лица кои присуствувале, дневен ред на состанокот, прашања кои биле предмет на гласање и резултатите од гласањето.

Записникот го потпишуваат сите членови на одборот на директори кои биле присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот на одборот на директори, а во негово отсуство член на одборот на директори кој по овластување на претседателот претседавал со состанокот.

### Начин на избор и состав на одборот на директори

#### Член 28

Членовите на одборот на директори се бираат со одлука на собранието на друштвото.

Први членови на одборот на директори се:

1. Зоран Тасев од Свети Николе, ул. „Велько Влаховиќ“ 30/7, со ЕМБГ 1004967494517, со лк бр. 57066.
2. Ненад Ефремов од Скопје, Бул. „Јане Сандански“ 70-2/8, со ЕМБГ 2302971450065, со лк бр. 1348288.
3. Јован Карчовски од Скопје, ул. „Димитар Македонски“ бр 27 б, со ЕМБГ 2801969450119, со лк бр. 1527548.
4. Марјан Даиловски од с. Дејловце, Старо Нагоричане, со ЕМБГ 3112972420003, со лк бр. 358938.
5. Алберт Нагавци од Скопје, ул. „2-ра Македонска Бригада“ бр 24/4, Бутел II, со ЕМБГ 1907967450005, со лк бр. G0005736.

### Извршни членови

#### Член 29

Извршни членови на одборот на директори се:  
1. Зоран Тасев од Свети Николе, ул. „Велько Влаховиќ“ 30/7, со ЕМБГ 1004967494517, со лк бр. 57066.

### Права и должности на извршните членови на одборот на директори

#### Член 30

Извршните членови го водат работењето на друштвото и имаат најшироки овластувања да ги вршат сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на тековните активности на друштвото и да дејствуваат во сите околности од името на друштвото.

Одборот на директори им го доверува на извршните членови застапувањето на друштвото во односите со трети лица.

### Избор на извршен член

#### Член 31

Одборот на директори врши избор на извршен член на одборот на директори со едногласна одлука на сите членови на одборот на директори.

### Генерален директор

#### Член 32

За извршен член на одборот на директори - генерален директор се избира Зоран Тасев од Свети Николе, ул. „Велько Влаховиќ“ 30/7, со ЕМБГ 1004967494517, со лк бр. 57066.

### Права и должности на генералниот директор

#### Член 33

Одборот на директори од своите членови избира еден генерален директор кој управува и го застапува друштвото во односите со трети лица.

Генералниот директор е должен да дава извештаи до претседателот на одборот на директори и до собранието на друштвото за настанатите околности кои се од суштинско значење за друштвото.

Името на генералниот директор се запишува во Централниот Регистар на Република Македонија.

Генерален директор:

- го организира извршувањето на одлуките на одборот на директори и на собранието на друштвото;
- го организира работењето на друштвото;
- остварува оперативно раководење на друштвото;
- обезбедува стопанисување и чување на имотот на друштвото;
- го чува и користи печатот на друштвото;
- го претставува друштвото и ги остварува правата и должностите кои му се доверени со акт на друштвото.

### Неизвршни членови на одборот на директори

#### Член 34

Неизвршни членови на одборот на директори се:  
1. Ненад Ефремов од Скопје, Бул. „Јане Сандански“ 70-2/8, со ЕМБГ 2302971450065, со лк бр. 1348288.  
2. Јован Карчовски од Скопје, ул. „Димитар Македонски“ бр 27 б, со ЕМБГ 2801969450119, со лк бр. 1527548.  
3. Марјан Даиловски од с. Дејловце, Старо Нагоричане, со ЕМБГ 3112972420003, со лк бр. 358938.  
4. Алберт Нагавци од Скопје, ул. „2-ра Македонска Бригада“ бр 24/4, Бутел II, со ЕМБГ 1907967450005, со лк бр. G0005736.

### Овластувања на неизвршните членови на одборот на директори

#### Член 35

Неизвршните членови покрај правото на надзор над водењето на работењето од страна на извршните членови, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на друштвото, имотот и хартиите од вредност и стока.

### Овластувања кои не можат да се пренесат врз извршните членови

#### Член 36

Одборот на директори не може да ги пренесе врз извршните членови овластувањата кога се одлучува за:

- затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на друштвото;
- намалување или проширување на предметот на работење на друштвото;
- суштествени внатрешни организациони промени на друштвото што се определуваат со акт на друштвото;
- воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за друштвото или нејзино прекинување;
- основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десетина од основната главнина на друштвото и
- основање и престанување на подружници на друштвото.

### Независни членови на одборот на директори

#### Член 37

Независен член на одборот на директори е Јован Карчовски од Скопје, ул. „Димитар Македонски“ бр 27 б, со ЕМБГ 2801969450119, со лк бр. 1527548.

### Престанок на друштвото

#### Член 38

Друштвото престанува со:

- одлука на собранието на друштвото;
- правосилна одлука на суд со која е утврдена ништовност на друштвото и на уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија;
- присоединување, спојување или поделба на друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање;
- стечај и ликвидација.

### III. ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ НА ДРУШТВОТО

#### Член 39

Сите акти што ги донесува Собранието на друштвото и одборот на директори на друштвото се објавуваат на службеното гласило на друштвото или на огласна табла.

### IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Влегување во сила

#### Член 40

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2196/1      Влада на Република Македонија  
15 февруари 2008 година      застапувана од  
Скопје      заменик претседател,  
д-р **Живко Јанкулоски**, с.р.

### РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 874.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14 април 2008 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија и услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02- 729/1  
14 април 2008 година  
Скопје

Претседател,  
**Славе Ивановски**, с.р.

Прилог 1

### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. **Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштво за трговија и услуги ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје

ул. „Маршал Тито“ бр.33/4, 1000 Скопје, Република Македонија

2. **Енергетската дејност за која се издава лиценцата**  
Трговија со електрична енергија

3. **Датум на издавање на лиценцата:**  
14 април 2008 година

4. **Период на важење на лиценцата:**  
10 години

5. **Датум до кога важи лиценцата:**  
14 април 2018 година

6. **Евидентен број на издадената лиценца:**  
ЕЕ- 24.10.1/08

7. **Број на деловниот субјект** - 6299059

8. **Единствен даночен број** - 4030007011432

9. **Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**  
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија произведена во Република Македонија или во странство, заради натамошна продажба на носителот на лиценца за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните потрошувачи, други трговци или извоз.

10. **Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен или дистрибутивен капацитет.

**11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

**12. Општи обврски за носителот на лиценцата**

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија на носителот на лиценца за снабдување на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи во согласност со склучените договори;

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на електрична енергија кои се обврзал да ги испорача;

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја испорачува, согласно со пропишаните норми за квалитетот и склучените договори;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува мрежните и пазарните правила и техничките нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на електрична енергија;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

**13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

**14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

**15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за набавените и испорачаните количини на електрична енергија согласно купопродажните договори склучени со носителот на лиценцата за снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните потрошувачи, согласно Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

**16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

**17. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

**18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

**ПРИЛОГ: ТАБЕЛА 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

ПРИЛОГ: ТАБЕЛА 1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСПОРАЧАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Корисник	Испорачани количини во текот на месецот			Испорачани количини од почетокот на годината	
	Планирано согласно договор бр.	Реализирано Количина (kWh)	Реализирано Цена (ден/kWh)	Планирано согласно договор бр.	Реализирано Количина (kWh)
Снабдувач со електрична енергија на тарифни потрошувачи на големо					
Квалификуван потрошувач					
Извоз					

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****875.**

Врз основа на член 95 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05 и 19/07), а во согласност со член 11 став 2 и член 19 став 2 алинеја 10 од Деловникот, Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 11-та седница, одржана на 15 април 2008 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**

I. На трговските радиодифузни друштва што одлучиле да ги покриваат изборите, за време на изборната кампања за Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2008 година, им се дозволува да издвојат дополнителни 20% или 12 минути на еден реален час од својата програма, наменети за емитување платена политичка програма, односно платено политичко рекламирање.

II. Трговските радиодифузни друштва не смеат да го користат времето за рекламни спотови, телешопинг спотови и за другите форми на рекламирање утврдено со членот 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, за емитување платено политичко рекламирање.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-938/1  
15 април 2008 година  
Скопје

Совет за радиодифузија  
Претседател,  
**Зоран Стефаноски, с.р.**

## ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА

1.



200,00  
денари

**УСТАВ**  
**на Република Македонија**  
(со сите амандмани од I - XXX)  
на македонски и на англиски јазик  
(во една книга), голем формат, 2008

2.

150,00  
денари



**УСТАВ**  
**на Република Македонија**  
(со сите амандмани од I - XXX)  
на македонски мал формат, 2008

### ПОРАЧКА БР.51

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во \_\_\_\_\_ примероци; 2) во \_\_\_\_\_ примероци; 3) во \_\_\_\_\_ примероци; 4) во \_\_\_\_\_ примероци; 5) во \_\_\_\_\_ примероци; 6) во \_\_\_\_\_ примероци; 7) во \_\_\_\_\_ примероци; 8) во \_\_\_\_\_ примероци; 9) во \_\_\_\_\_ примероци; 10) во \_\_\_\_\_ примероци; 11) во \_\_\_\_\_ примероци и 12) во \_\_\_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот \_\_\_\_\_

# ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК ВИ ГО НУДИ СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ

1

НОВО!



НОВО!

**- Интегрален текст -  
Предговор, кратки  
објаснувања и  
Регистар на поими**

650,00

**Акад. ВЛАДО КАМБОВСКИ**

## ПОРАЧКА БР. 51

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во \_\_\_ примероци; 2) во \_\_\_ примероци; 3) во \_\_\_ примероци; 4) во \_\_\_ примероци; 5) во \_\_\_ примероци; 6) во \_\_\_ примероци; 7) во \_\_\_ примероци; 8) во \_\_\_ примероци; 9) во \_\_\_ примероци; 10) во \_\_\_ примероци; 11) во \_\_\_ примероци и 12) во \_\_\_ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ тел./факс \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот \_\_\_\_\_



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.  
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008051